

Службен весник

на Република Македонија

Број 218

12 декември 2015, сабота

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
6039. Одлука за давање согласност за пренос на сопственост на објекти и на други облигациони обврски и права од договорот за долготраен закуп на градежно земјиште во Технолошко индустриската развојна зона Скопје 1	3	6046. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино.....	5
6040. Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	4	6047. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје.....	5
6041. Решение за именување членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек.....	4	6048. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид.....	5
6042. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје.....	4	6049. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани.....	6
6043. Решение за именување директор на Државниот инспекторат за земјоделство	4	6050. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје	6
6044. Решение за именување в.д. директор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола.....	5	6051. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје	6
6045. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- Скопје.....	5		

	Стр.		Стр.
6052. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево	6	6067. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје.....	10
6053. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје.....	7	6068. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје.....	10
6054. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје	7	6069. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје	10
6055. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница-Скопје	7	6070. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје.....	11
6056. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје	7	6071. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје.....	11
6057. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилوفацијална хирургија - Скопје.....	7	6072. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....	11
6058. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара-Скопје.....	8	6073. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје	11
6059. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје	8	6074. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	12
6060. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје	8	6075. Решение за именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија.....	12
6061. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје.....	8	6076. Решение за именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија - Скопје.....	12
6062. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство- „Чаир“-Скопје.....	9	6077. Решение за именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија.....	12
6063. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје.....	9	6078. Решение за именување в.д. заменик на директорот на КПУ Затвор Охрид.....	12
6064. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје	9	6079. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати	13
6065. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје	9	6080. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	13
6066. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор - претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје.....	10	6081. Решение за именување в.д. директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство	13

	Стр.		Стр.
6082. Решение за разрешување и именување член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП Службен весник на Република Македонија	13	6085. Одлука за доделување на државната награда "Мито Хаџи Василев Јасмин" во 2015 година за остварувања во областа на публицистиката и новинарството од интерес на Република Македонија	20
6083. Правилник за податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно – медицинскиот препарат (*)	14	6086. Одлука за доделување на државната награда „Мајка Тереза“ во 2015 година, за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери... Огласен дел	20 1-12
6084. Правилник за формата и содржината на мандатниот платен налог	16		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6039.

Врз основа на член 33-н став (4) од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија”, бр. 14/07, 103/08, 130/08, 139/09 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15 и 217/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.12.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА СОПСТВЕНОСТ НА ОБЈЕКТИ И НА ДРУГИ ОБЛИГАЦИИ ОБВРСКИ И ПРАВА ОД ДОГОВОРОТ ЗА ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА СКОПЈЕ 1

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за пренос на сопственост на објекти како и на други облигациони обврски и права во Технолошко индустриска развојна зона Скопје 1 кои произлегуваат од Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година од ДПТУ Вистеон Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје на Делфи електронски системи Македонија ДООЕЛ Скопје.

Член 2

Согласноста за пренос на правото на сопственост од член 1 на оваа одлука се однесува на следните објекти:

- зграда бр.1 со намена – згради во останато стопанство, влез 1, кат – приземје, број 1, лоцирана на КП 602/6, во КО Бунарцик на адреса ул.Бунарцик бр.ТИР3/41, со вкупна површина од 5.331м², евидентирана во Имотен лист бр.461 („Производствен капацитет“);

- зграда бр.2 со намена – Г2-5, влез 1, кат – приземје, број 1, лоцирана на КП 602/6 во КО Бунарцик на адреса ул.Бунарцик бр. ТИР3/41, со вкупна површина од 603м², евидентирана во Имотен лист бр.461 („Магацин“) и

во објектите за кои што се пренесува правото на сопственост од ставот (1) на овој член постојниот корисник на зоната - ДПТУ Вистеон Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје продолжува да ја врши дејноста за која има склучен договор за вршење на дејноста во рамките на објектите кои се предмет на преносот, најмалку до исполнувањето на обврските кои произлегуваат од договорот за доделување на државна помош, врз основа на договор склучен помеѓу ДПТУ Вистеон Електроникс Македонија ДООЕЛ Скопје на Делфи електронски системи Македонија ДООЕЛ Скопје.

Член 3

Согласноста за пренесување на обврските и правата од Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година се однесува на Градежното земјиште кое претставува КП 602/6 за КО Бунарцик со вкупна површина од 53.998м², евидентирано во Имотен лист број 1, сопственост на Република Македонија, од кои

47.882м² претставува градежно изградено земјиште, 5.509м² е земјиште под зграда бр.1 и 607м² е земјиште под зграда бр.2, кое се дава во долготраен закуп за временски период во траење од 50 години, сметано од денот на склучување на Анекс бр. 2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година.

Член 4

Висината на закупнината за градежното земјиште од член 3 на оваа одлука изнесува:

- во текот на првите пет години, закупнината за наведеното Градежно земјиште изнесува 0,1 евро годишно за метар квадратен, во денарска противвредност, според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на уплатата, односно 5.399,8 евра за една (1) година, определени како фиксен износ.

- По истекот на првите пет години, закупнината за градежното земјиште ќе се одредува за секоја година посебно, десет дена пред датумот на склучувањето на Анекс бр. 2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година и ќе се пресметува како 0,1 Евро годишно за метар квадратен, прилагодено за официјалната стапка на инфлација во Република Македонија за претходната година, но не повеќе од 15% на годишно ниво, којашто е максималната стапка на зголемување. Закупнината секогаш се враќа на 0,1 евро/м² секоја година пред денот на прилагодувањето кон инфлацијата, без зголемување.

- Во рок од 60 дена од денот на склучувањето на Анекс бр. 2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година, закупопримачот треба да достави доказ за плаќање на закупнината на сметката на Буџетот на Република Македонија, назначена од страна на закуподавачот, во износ од 26.999 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на денот на уплатата, како закупнина за првите пет години.

- По истекот на првите пет години, сметано од датумот на склучувањето на Анекс бр. 2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година закупнината за долготраен закуп на градежното земјиште од член 3 на оваа одлука, се плаќа за секоја година однапред најдоцна на истиот датум на кој е склучен Анексот бр. 2 кон Договорот за долготраен закуп на градежно земјиште бр.04-902/1 од 8.6.2007 година и бр.09-1306/1 од 21.10.2014 година, на сметката на Буџетот на Република Македонија, за што закуподавачот претходно го известува закупопримачот.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-11954/1
12 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

6040.

Врз основа на член 2 став 3 и член 18 од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012 и 145/2012, 170/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015 и 161/2015), во табелата:

1. По алинејата – „ член на Советот за јавни набавки – 3,7“ се додаваат две нови алинеи кои гласат:

- „истражител-претседател на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти- „3,3“ и
- „истражители на Комитетот за истрага на воздухопловни несреќи и сериозни инциденти – „3,0“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12506/3
12 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

6041.

Врз основа на член 108 став 11 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015 и 154/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО БАРАЊАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ФОРМИРАНАТА ЦЕНА НА ЛЕК

1. За членови на Комисијата за одлучување по барањата за зголемување на формираната цена на лек се именуваат:

- претставници од Министерството за здравство
- Сања Саздовска,
- Татјана Васик-Бозациева,
- Стојанчо Стојковски,
- претставници од Министерството за финансии
- Маја Аргировска,
- Мартин Новески,

- Вукица Савеска,
претставници од Фондот за здравствено осигурување на Македонија

- Марија Коневска,
- Мишко Ристески,
- Бљерина Туши,

стручни лица од различни области на медицината, фармацијата, економијата и правото

- Александар Митов,
- Јехона Аљуи-Шакири,
- Искра Печијарева - Садикаријо,
- Ангелчо Трајановски,
- Саша Иванов,
- Снежанка Кофкароска-Шилоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12370/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6042.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „СКОПЈЕ“- СКОПЈЕ

1. Васа Арсова Симиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје.

2. За член на Управниот одбор-претставник на основачот на Државниот студентски дом „Скопје“- Скопје се именува Васа Арсова-Симиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12371/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6043.

Врз основа на член 9 и 9-а од Законот за државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2009, 53/2011, 164/2013, 43/2014, 33/2015, 88/2015 и 149/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1. За директор на Државниот инспекторат за земјоделство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се именува Цветан Трипуновски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12372/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6044.

Врз основа на член 141 од Законот за заштита на природата („Службен весник на Република Македонија“ бр. бр. 67/2004, 14/2006, 84/2007, 35/2010, 47/2011, 148/2011, 59/2012, 13/2013, 163/2013, 41/2014 и 146/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 20 октомври 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ЈУ
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР-БИТОЛА

1. За вршител на должноста директор на ЈУ Национален парк Пелистер-Битола, до именување на директор по објавен јавен оглас, се именува Амет Ациу.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12373/1
20 октомври 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6045.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО- СКОПЈЕ

1. Лидија Димитријевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство- Скопје, се именува Јованка Костовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12374/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6046.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - НЕГОТИНО

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Неготино, се именува Гордана Јованова.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12376/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6047.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

1. Томислав Трипуноски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - Скопје, се именува Саша Иванов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12377/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6048.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ОХРИД

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Охрид, се именува Аце Илчески.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12378/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6049.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР
ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ - КОЧАНИ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје - Кочани, се именува Донче Ефтимов.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12379/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6050.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА - СКОПЈЕ

1. Марија Гласновиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија - Скопје, се именува Елена Димовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12380/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6051.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОС-
НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

1. Тафо Рамадановски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - Скопје, се именува Лазаринка Илиевска Јовановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12381/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6052.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ЗДРАВСТВЕН ДОМ - КРУШЕВО

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Здравствен дом - Крушево, се именува Флора Михајловиќ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12382/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6053.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
- СКОПЈЕ**

1. Габриела Димитриева се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија - Скопје, се именува Соња Јовановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12383/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6054.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ГАСТРОЕНТЕРОХЕПАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Зорица Талеска и

- Луиза Груева.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија - Скопје, се именуваат:

- Жаклина Чагороска и

- Бобан Стефковски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12384/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6055.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ
НА ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА -
СКОПЈЕ**

1. Слободанка Трајковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница -Скопје.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Психијатриска болница -Скопје, се именува Славица Мирческа Атовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12385/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6056.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА НЕВРОЛОГИЈА –
СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија – Скопје, се именува Виолета Србиноска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12386/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6057.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈА НА ЛИЦЕ, ВИЛИЦИ И ВРАТ - МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Лимко Бејзароски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице, вилици и врат - максилофацијална хирургија - Скопје, се именува Наташа Миланова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12387/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6058.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЖЕЛЕЗАРА – СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Весна Таскова и
- Цонка Димовска.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Здравствена станица Железара – Скопје, се именуваат:

- Игор Мицајков и
- Бети Стојческа.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12388/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6059.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ**

1. Лидија Стаменковска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, се именува Лидија Стаменкова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12389/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6060.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА, ОРТОПЕДСКИ БОЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВНО ЛЕКУВАЊЕ И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР – СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар – Скопје, се именува Василка Илиевска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12390/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6061.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА
ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИЦИНА
НА ТРУДОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
- СКОПЈЕ**

1. Садула Јакуповски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Институт за медицина на трудот на Република Македонија – Скопје, се именуваат:

- Верче Мицевска и
- Драганчо Цинциев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12391/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6062.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО-„ЧАИР“-СКОПЈЕ**

1. Гоце Бобовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство-„Чаир“-Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство-„Чаир“-Скопје, се именува Сашо Митев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12392/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6063.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА
РАДИОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Габриела Бабавска Димовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија - Скопје, се именува Габриела Димоска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12393/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6064.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Александар Јакимовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје, се именува Елена Ристоска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12394/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6065.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА
ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ**

1. Антонио Тодоровски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија - Скопје, се именува Антонијо Тодоровски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12395/1 Претседател на Владата
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6066.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје, се разрешуваат:

- Љупчо Новаковски и
- Мино Митев.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - Скопје, се именува Сузана Маневска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12396/1 Претседател на Владата
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6067.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Иван Робев и
- Александар Георгиевски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија - Скопје, се именуваат:

- Антон Петков и
- Мишо Василевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12397/1 Претседател на Владата
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6068.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОС- НОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија – Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Борче Попов и
- Драге Дабеки.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - Скопје, се именуваат:

- Бранко Лазаревски и
- Драге Дабеки.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12398/1 Претседател на Владата
1 декември 2015 година на Република Македонија,
Скопје м-р **Никола Груевски**, с.р.

6069.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИ- НИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, ДИЈЕБЕТЕС И МЕТАБОЛИЧКИ НАРУШУВАЊА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Васко Илиев и
- Лилјана Симоновска.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања - Скопје, се именуваат:

- Биљана Горгиевска – Бурагев и
- Љиљана Симоновска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12399/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6070.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

- Виктор Спировски и
- Сашо Гуровски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - Скопје, се именуваат:

- Гоко Велковски и
- Давор Политов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12400/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6071.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВО, НОС И ГРЛО – СКОПЈЕ

1. Антонио Арсовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, нос и грло – Скопје, се именува Маја Стојановска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12401/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6072.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА - СКОПЈЕ

1. Снежана Велјановска се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, се именува Милица Симова.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12402/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6073.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СКОПЈЕ

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје, се именува Игор Спировски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12403/1
1 декември 2015 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6074.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
– СКОПЈЕ**

1. Зоран Стерјоски се разрешува од должноста член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се именуваат:

- Снежана Лазаревска и
- Зоран Стерјоски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12404/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6075.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За член на Управниот одбор – претставник на основачот на ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија, се именува Бранко Лазаревски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12405/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6076.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР –
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ
УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА
– СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија – Скопје, се именуваат:

- Дејан Герасимовски и
- Огнен Граорковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12407/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6077.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2013, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015 и 192/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР -
ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА
ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПОЗИТРОН
– ЕМИСИОНСКА ТОМОГРАФИЈА**

1. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија, се именуваат:

- Мирвет Рамадани и
- Стојанче Донеv.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 12408/1 1 декември 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
--	---

6078.

Врз основа на член 34 од Законот за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006, 57/2010, 170/2013, 43/2014, 166/2014, 33/2015 и 98/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ЗАМЕНИК НА
ДИРЕКТОРОТ НА КПУ ЗАТВОР ОХРИД

1. За вршител на должноста заменик на директорот на КПУ Затвор Охрид, се именува Аџибајрам Ризвани.
2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12495/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6079.

Врз основа на член 10 од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 35/2011, 84/2012 и 43/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. За вршител на должноста директор на Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, се именува Уљуси Бекири.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12496/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6080.

Врз основа на член 87-б од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/2004, 127/2006, 114/2009, 83/2010, 140/2010, 17/2011, 53/2011, 6/2012, 23/2013, 120/2013, 163/2013, 187/2013, 42/2014, 112/2014, 166/2014, 44/2015, 97/2015, 124/2015 и 129/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за транспорт орган во состав на Министерството за транспорт и врски, се именува Руфат Хусеини.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12497/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6081.

Врз основа на член 9 од Законот за шумарска и ловна инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2008, 6/2010, 36/2011, 74/2012, 164/2013, 43/2014, 33/2015 и 149/2015), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

1. За вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство, орган во состав на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, се именува Билан Салџи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12498/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

6082.

Врз основа на член 17 од Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/99 и 43/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 7 декември 2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
ОДБОРОТ ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО -
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП СЛУЖБЕН
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Аки Мустафи се разрешува од должноста член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, поради истек на мандатот.

2. За член на Одборот за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие Службен весник на Република Македонија – Скопје, се именува Аки Мустафи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 12499/1
7 декември 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

6083.

Врз основа на член 24 став (2) и член 25 став (8) од Законот за ветеринарно - медицински препарати („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/10, 136/11 и 149/15), директорот за Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ПОДАТОЦИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ КОНТАКТНОТО И НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИОТ ПРЕПАРАТ (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно - медицинскиот препарат.

Член 2

(1) Контактното и надворешното пакување на ветеринарно - медицинскиот препарат треба да ги содржат најмалку следните податоци:

1) име на ветеринарно - медицинскиот препарат пропратено со неговата сила и фармацевтска форма. Вообичаеното име се наведува доколку ветеринарно – медицинскиот препарат содржи само една активна супстанција и нејзиното име е иновативно име;

2) содржина на активните супстанции изразени квалитативно и квантитативно на единица доза или во согласност со начинот на дозирање за определена маса или волумен, со користење на вообичаените имиња;

3) сериски број на производство на препаратот од производителот;

4) бројот на одобрението за ставање во промет;

5) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и/или на претставникот на носителот на одобрението за ставање во промет;

6) видовите на животни за кои е наменет ветеринарно - медицинскиот препарат, начин, фреквенција на примена, како и празно место на кое ќе треба да се наведе препишаната доза;

7) каренцата на ветеринарно - медицинскиот препарат, во случаи и кога не постои, во случај на ветеринарно - медицински препарати што се даваат на животни наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и

за различни односни производи (месо и други производи за исхрана на луѓето, јајца, млеко, мед), со наведување на употребата, ограничување или забрана за употреба во текот на бременоста, лактацијата или период на несеење;

8) датум на истекување на рокот на траење, кој треба да биде јасно наведен;

9) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

10) посебни мерки на предупредување при отстранување на неупотребениот ветеринарно - медицински препарат или отпадни материјали добиени од медицинските препарати, доколку постојат и упатување на сите соодветни начини на нештетно отстранување;

11) мерки за посебна претпазливост и други предупредувања кои треба да се во согласност со член 25 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати (*1), доколку постојат; и

12) текст: „За употреба во ветеринарна медицина - само за примена на животни“ или, во случај кога ветеринарно - медицинските препарати се издаваат на рецепт во согласност со член 47 од Законот за ветеринарно - медицински препарати, текстот „Само за примена на животни - се издава само од доктор по ветеринарна медицина“.

(2) Фармацевтската форма и содржините по маса, волумен или број на единици-доза се наведуваат само на надворешното пакување.

(3) Одредбите од Прилогот II Наслов I Дел 1 Секција A или Наслов II Дел 1 Секција A од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во промет (*2) се применуваат за податоците од став (1) точка 2) на овој член, доколку се однесуваат на квалитативниот и квантитативниот состав на ветеринарно - медицинските препарати во однос на активните супстанции.

(4) Податоците од став (1) точки 6), 7), 8), 9), 10), 11) и 12) од овој член се наведуваат на надворешното пакување и контактното пакување (контејнерот) на ветеринарно - медицинскиот препарат на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(5) Во случај кога ветеринарно - медицинскиот препарат е одобрен за ставање во промет со признавање на централизираното одобрение во Европската Унија во согласност со член 17 од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за ставање во промет, може да се наведат и дополнителни податоци за дистрибуција, поседување, продажба и неопходни предупредувања, во согласност со Законот за ветеринарно - медицински препарати.

(6) Дополнителните податоци за дистрибуција, поседување, продажба и неопходните предупредувања од став (5) на овој член се наведуваат во посебно означен простор во правоаголна форма со ивици обоени во сина боја, со цел да се одвојат од податоците наведени во став (1) од овој член.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Директивата 2001/82/EK на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082); изменета и дополнета со Директивата 2004/28/EK на Европскиот Парламент и на Советот од 30 март 2004 година (CELEX бр. 32004L0028); изменета и дополнета со Директивата 2009/9/EK на Комисијата од 10 февруари 2009 година (CELEX бр. 32009L0009); изменета и дополнета со Регулацијата (ЕК) бр. 470/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 6 мај 2009 година (CELEX бр. 32009R0470); изменета и дополнета со Директивата 2009/53/EK на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (CELEX бр. 32009L0053); изменета и дополнета со Регулацијата (ЕК) бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 18 јуни 2009 година (CELEX бр. 32009R0596).

Член 3

(1) Во случај кога ветеринарно - медицинскиот препарат е пакуван во ампули, податоците од член 2 став (1) од овој правилник се наведуваат на надворешното пакување.

(2) На контактното пакување кај ампулите од став (1) на овој член се наведуваат следните податоци:

- 1) име на ветеринарно - медицинскиот препарат;
- 2) количината на активни супстанции;
- 3) начин на примена;
- 4) сериски број на производство на препаратот на производителот;
- 5) рок на траење; и
- 6) текстот „За употреба во ветеринарна медицина - само за примена на животни“.

(3) На мали контактни пакувања со единечна доза, различни од ампули, на кои е невозможно да се истакнат податоците од став (2) на овој член, само на надворешното пакување се применуваат одредбите од член 2 ставови (1), (2) и (3) на овој правилник.

(4) Податоците од став (2) точки 3) и 6) на овој член се наведуваат на надворешното и контактното пакување на ветеринарно - медицинските препарати на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

Член 4

Доколку ветеринарно - медицинскиот препарат нема надворешно пакување, сите податоци што треба да се наведат на ова пакување согласно со членовите 2 и 3 на овој правилник се наведуваат на контактното пакување.

Член 5

(1) Упатството за употреба на ветеринарно - медицинскиот препарат се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо.

(2) Упатството за употреба од став (1) на овој член треба да ги содржи најмалку следните информации:

1) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и/или на претставникот на носителот на одобрението за ставање во промет;

2) име на ветеринарно - медицинскиот препарат пропратено со неговата сила и фармацевтска форма. Вообичаеното име се наведува доколку ветеринарно - медицинскиот препарат содржи само една активна супстанција и нејзиното име е иновативно име. Се наведува листа од имиња на ветеринарно - медицински препарати одобрени под идентични и/или различни имиња во секоја земја - членка доколку ветеринарно - медицинските препарати се одобрени со меѓусебно признавање во согласност со член 16 од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во промет;

3) терапевтски индикации;

4) контраиндикации и несакани дејства, доколку овие поединости се неопходни за употреба на ветеринарно - медицинскиот препарат;

5) видовите на животни за кои што е наменет ветеринарно - медицинскиот препарат, дозирање за секој поединечен вид, начин и фреквенција на примена и препорака за правилна употреба, доколку е неопходно;

6) каренцата на ветеринарно - медицинскиот препарат, во случаи и кога не постои, во случај на ветеринарно - медицински препарати што се даваат на животни наменети за исхрана на луѓе, за сите односни видови и за различни односни производи (месо и други производи за исхрана на луѓето, јајца, млеко, мед), со наведување на употребата, ограничување или забрана за употреба во текот на бременоста, лактацијата или период на несење;

7) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

8) мерки за посебна претпазливост и други предупредувања кои треба да се во согласност со член 25 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати (*1), доколку постојат;

9) посебни предупредувања за отстранување на неупотребениот ветеринарно - медицински препарат или отпадни материјали од медицински препарати, доколку постојат;

10) останати информации (фармакокинетика, фармакодинамика и друго);

11) пакување;

12) начин на издавање;

13) ATCvet код;

14) АХВ број и број на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицинскиот препарат; и

15) датум на последна ревизија на упатството за употреба.

Член 6

(1) По исклучок на член 5 став (2) на овој правилник, на ознаката на пакувањето и доколку е применливо, во упатството за употреба на хомеопатските ветеринарно - медицински препарати кои ги исполнуваат условите од член 13 став (1) од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во промет (*3), се наведуваат зборовите „хомеопатски ветеринарно - медицински препарат без докажани терапевтски индикации“, како и следните податоци:

1) научното име на материјалот или материјалите проследено со степенот на разредувањето при што се користат ознаки на фармакопеејата во согласност со дефиницијата за хомеопатски ветеринарно - медицински препарати дадена во член 4 од Законот за ветеринарно - медицински препарати (*4). Доколку хомеопатскиот ветеринарно - медицински препарат е составен од повеќе од еден материјал, на ознаката на пакувањето како дополнување на научното име на материјалите може да се наведе иновативното име;

2) име и адреса на носителот на одобрението за ставање во промет и, доколку е соодветно, на производителот;

3) начин на примена на препаратот, и доколку е неопходно, се наведува и фреквенција на примена;

4) датум на истекување на рокот на траење, кој треба да биде јасно наведен (месец, година);

5) фармацевтска форма;

6) содржини на продажните форми на презентација;
7) посебни предупредувања за чување, доколку се потребни;

8) целни видови;

9) посебно предупредување за медицинскиот препарат, доколку е неопходно;

10) сериски број на производство на препаратот; и

11) регистарски број.

(2) Без да е во спротивност со став (1) од овој член, хомеопатските ветеринарно - медицински препарати се означуваат на пакувањето во согласност со одредбите од овој правилник и се идентификуваат со назначување на пакувањето со читливи букви „хомеопатски медицински препарат за ветеринарна употреба“.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за податоците кои треба да ги содржи контактното и надворешното пакување и информациите кои треба да ги содржи упатството за употреба на ветеринарно - медицинскиот препарат („Службен весник на Република Македонија” бр. 129/11).

Член 8

Овој правилник влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-7631/3
26 ноември 2015 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски, с.р.**

(*1) член 25 став (5) од Законот за ветеринарно - медицински препарати е усогласен со член 26 (1) од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082);

(*2) Прилогот II Наслов I Дел 1 Секција А и Наслов II Дел I Секција А од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во промет се усогласени со Дел I, А од Анекс I од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082);

(*3) член 13 став (1) од Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на одобрение за ставање во промет на ветеринарно - медицински препарат, како и општите и посебните услови кои треба да ги исполни ветеринарно - медицинскиот препарат за ставање во промет е усогласен со член 17 (1) од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082);

(*4) член 4 од Законот за ветеринарно - медицински препарати е усогласен со член 1 став 1 точка 8 од Директивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 ноември 2001 година за Кодексот на Заедницата во однос на ветеринарно - медицинските препарати (CELEX бр. 32001L0082);

6084.

Врз основа на член 37 став (9) од Законот за идентификација и регистрација на животните („Службен весник на Република Македонија” бр. 95/12, 27/14 и 149/15) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА МАНДАТНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на мандатниот платен налог.

Член 2

Мандатниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Мандатниот платен налог за одговорно лице во правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Мандатниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на мандатниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-8016/3
23 ноември 2015 година
Скопје

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски, с.р.**

Прилог 1



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. _____
_____, 20__

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните официјалниот ветеринар _____ од подрачна единица _____ издава:

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А Податоци за правно лице	
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка
Б Податоци за одговорно лице во правно лице	
Име и презиме	ЕМБГ
Занимање	
Датум, место и држава на раѓање	
Адреса на живеалиште или привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	
Датум и место на издавање и орган кој ја издал	
В Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот:	
Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.	
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 _____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.	

Правна поука: Доколку глобата не се плати во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен за присилно извршување.

(Потпис на сторителот)

М.П.

(Потпис на службено лице)

Прилог 2



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Бр. _____
_____. 20__

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните официјалниот ветеринар _____ од подрачна единица _____ издава:

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорно лице во правно лице)

А Податоци за одговорно лице во правно лице
Име и презиме
ЕМБГ на одговорно лице во правно лице
Адреса
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа
Б Податоци за правно лице
Назив
Седиште
Единствен даночен број
В Место и време на сторување на прекршокот
Опис на прекршокот
Правна квалификација на прекршокот
Записник за сторен прекршок
Износ на утврдена глоба за прекршокот:
Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 _____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.

Правна поука: Доколку глобата не се плати во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен за присилно извршување.

(Потпис на сторителот)

М.П

(Потпис на службено лице)

Прилог 3

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВОБр. _____
_____. 20__

Врз основа на член 37 став (4) од Законот за идентификација и регистрација на животните официјалниот ветеринар _____ од подрачна единица _____ издава:

МАНДАТЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А Податоци за физичко лице
Име и презиме
ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање
Занимање
Адреса на живеалиште или привремен престој
Број на лична карта/патна исправа
Датум и место на издавање и орган кој ја издал
Б Место и време на сторување на прекршокот
Опис на прекршокот
Правна квалификација на прекршокот
Записник за сторен прекршок
Износ на утврдена глоба за прекршокот: Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска против вредност.
Сметка за плаќање на глоба: на пп образец на трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка 840 _____ 05418, приходна шифра 72214400, со цел на дознака уплата на глоба.

Правна поука: Доколку глобата не се плати во определениот рок, овој мандатен платен налог има сила на извршна исправа и ќе биде доставен за присилно извршување.

М.П

(Потпис на сторителот)_____
(Потпис на службено лице)

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“
6085.

Врз основа на членовите 1, 2, 7, 12, 16, 17 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“, на седницата одржана на 30 ноември 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН" ВО 2015 ГОДИНА
ЗА ОСТВАРУВАЊА ВО ОБЛАСТА НА ПУБЛИЦИСТИКАТА И НОВИНАРСТВОТО ОД
ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. За остварувања во областа на публицистиката, државната награда им се доделува на:

- м-р Игор Ангелков, публицист и
- проф. д-р Мишо Нетков, публицист.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5777/2
10 декември 2015 година
Скопје

Одбор за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“
Претседател,
Јордан Плевнеш, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА"**6086.**

Врз основа на членовите 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 и 18 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на државната награда "Мајка Тереза", на седницата одржана на 15 јуни 2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА "МАЈКА ТЕРЕЗА" ВО 2015 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО
ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС НА ДРЖАВАТА ВО ОБЛАСТА НА ХУМАНОСТА И ЧО-
ВЕЧКАТА СОЛИДАРНОСТ И ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ, УНАПРЕДУВАЊЕ НА МЕГУСЕБНОТО РАЗБИ-
РАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОРАБОТКАТА КАКО МЕГУ НАРОДИТЕ, ТАКА И МЕГУ ПРИПАДНИЦИТЕ
НА РАЗЛИЧНИТЕ ЗАЕДНИЦИ, КУЛТУРИ И ВЕРИ**

I. За остварувања во областа на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување, унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери, државната награда им се доделува на:

- Сузана Тунева - Пауновска и
- доц. д-р Буниамин Мемеди.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5709/2
7 декември 2015 година
Скопје

Одбор за доделување на државната награда „Мајка Тереза“
Претседател,
проф. д-р Горан Ајдински, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015218